



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Службен гласник на Општина Велес

Излегува по потреба

www.veles.gov.mk

Број 12 година LVIII

11 јули 2022 година

opve@veles.gov.mk

Број 184

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022 година

Се објавува Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022 година, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/1
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002год) а во врска со член 34 од Законот за буџети (Службен весник на РМ бр.64/2005, 04/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012, 192/2015, 167/2016год.)по предлог на Градоначалникот на О.Велес, Советот на општина Велес на 18-та седница,одржана на 07.07.2022 година, донесе:

О Д Л У К А

За проширување на средствата на Буџетот на Општина **Велес**
За **2022** година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022 година, на следниот начин :

Потпрограма Потставка	САМОФИНАН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
Се зголемуваат приходите на следните потаставки :				
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА				
742119 Други општи и тековни донации	0	0	10.821.000	0
	0	0	10.821.000	0
и се распредуваат на следните расходни потаставки :				
G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	0	0	162.000	0
425970 Консултантски услуги	0	0	140.700	0
464990 Други трансфери	0	0	293.000	0
GA0 ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ				
482920 Изградба на други објекти	0	0	10.225.300	0
	0	0	10.821.000	0

Претседател на Советот на
Општината
Зоран Љутков

Број 185

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022 година

Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022 година, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08- 3263/2
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002год) а во врска со член 33 од Законот за буџети (Службен весник на РМ бр.64/2005, 04/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012, 192/2015, 167/2016год.)по предлог на Градоначалникот на О.Велес,
Советот на општина Велес на 18-та седница,одржана на 07.07.2022 година, донесе:

О Д Л У К А
за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Велес
за 2022 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022 година на следниот начин :

Потпрограма Потставка	БУЏЕТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА					
463110 Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	-180.000	0	0	0	0
E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА					
427110 Привремени вработувања	470.000	0	0	0	0
F20 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ					
425980 Надзор над одржување на изградбата	-200.000	0	0	0	0
426990 Други оперативни расходи	-480.000	0	0	0	0
F30 УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА					
424390 Одржување на други градби	700.000	0	0	0	0
J00 ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА					
424440 Поправки и одржување на друга опрема	-160.000	0	0	0	0
J20 ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ					
424390 Одржување на други градби	100.000	0	0	0	0
J30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ					
423990 Други материјали	-280.000	0	0	0	0
J60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦ					
424320 Одржување на автопати, улици и патишта	-1.150.000	0	0	0	0
JA0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ					
482920 Изградба на други објекти	-500.000	0	0	0	0
JD0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА					
482120 Изградба на улици, патишта и автопати	-200.000	0	0	0	0
482130 Реконструкција на улици, патишта и автопати	3.330.000	0	0	0	0
JG0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ					
482720 Изградба на капацитети за водоснабдување	-600.000	0	0	0	0
JЮ0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВ					
482920 Изградба на други објекти	-200.000	0	0	0	0
JN0 УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)					
480190 Купување на друга опрема	-360.000	0	0	0	0
T10 УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА					
425490 Други здравствени услуги	-290.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Претседател на Советот на
Општината
Зоран Љутков

Број 186

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за Техничка исправка за КП 1290, КО Башино Село, Општина Велес, со намена В4 - месна заедница и КП 1263 КО Башино Село Општина Велес со намена А1- семејно домување во станбени куќи, според Општ акт за село Башино Село, донесен со Одлука бр. 0701-4172/6 од 28.09.2007 год. со тех. број 06-06/2022 од Јуни 2022 година

Се објавува Одлуката за Техничка исправка за КП 1290, КО Башино Село, Општина Велес, со намена В4 - месна заедница и КП 1263 КО Башино Село Општина Велес со намена А1- семејно домување во станбени куќи, според Општ акт за село Башино Село, донесен со Одлука бр. 0701-4172/6 од 28.09.2007 год. со тех. број 06-06/2022 од Јуни 2022 година, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/3
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 3, од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Р.С.М.“ бр. 32/20) член 22, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/09 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ден 07.07. 2022 година донесе:

ОДЛУКА

за Техничка исправка за КП 1290, КО Башино Село, Општина Велес, со намена В4 - месна заедница и КП 1263 КО Башино Село Општина Велес со намена А1- семејно домување во станбени куќи, според Општ акт за село Башино Село, донесен со Одлука бр. 0701-4172/6 од 28.09.2007 год со тех. број 06-06/2022 од Јуни 2022 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши Техничка исправка за КП 1290, КО Башино Село, Општина Велес, со намена В4 - месна заедница и КП 1263 КО Башино Село Општина Велес со намена А1- семејно домување во станбени куќи, според Општ акт за село Башино Село, донесен со Одлука бр. 0701-4172/6 од 28,09.2007 год. со тех. број 06-06/2022 од Јуни 2022 година.

Во текстуалниот дел како и во графичкиот дел, намените на катастарските парцели се:

- КП 1290, КО Башино Село, Општина Велес е со намена **А1 семејно домување** во станбени куќи,
- КП 1263, КО Башино Село, Општина Велес е со намена **В4- месна заедница**.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/3
08.07.2022 год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 187

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за прифаќање
донација на проектна
документација од ДПТУ „НЕКСУС КОМПАНИ“
ДООЕЛ Велес

Се објавува Одлуката за прифаќање донација на проектна документација од ДПТУ „НЕКСУС КОМПАНИ“ ДООЕЛ Велес, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/4
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 7 од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/06,86/08, 51/11,28/14 и 153/15), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06,3/09,18/10 и 15/14, 15/18, 06/09 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 07.07.2022 година донесе,

ОДЛУКА
за прифаќање донација на проектна
документација од
ДПТУ „НЕКСУС КОМПАНИ“ ДООЕЛ Велес

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Велес ја прифаќа донацијата на проектна документација од давателот ДПТУ „НЕКСУС КОМПАНИ“ ДООЕЛ

Велес, изработена од страна на „ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ“ Трајче ДООЕЛ Кавадарци.

Донацијата се состои од:

➤ Проект за урбана опрема, објект-детско игралиште Велес

Донацијата е со вредност од 725.000,00 денари, без ДДВ.

Член 2

За донацијата за проектната документација ќе биде склучен посебен договор помеѓу Градоначалникот на Општина Велес како приметел на донацијата и „НЕКСУС КОМПАНИ“ ДООЕЛ Велес, како давател на донација, согласно Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности.

Член 3

По склучување на договорот за донација, Општина Велес ќе го добие во владение проектот за урбана опрема, за објект-детско игралиште Велес, со технички број 3934 од јулиј 2022 година, изработен од страна на „ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ“ Трајче ДООЕЛ Кавадарци, и истиот ќе се употреби за поставување на урбаната опрема на посечената локација.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/4
08.07.2022год.
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Број 188

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за давање на времено користење на простории од објект сопственост на Општина Велес

Се објавува Одлуката за давање на времено користење на простории од објект сопственост на Општина Велес, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/5
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 10 и член 64 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1, од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за давање на времено користење на простории од објект сопственост на Општина Велес

Член 1

Општина Велес е сопственик на недвижен имот - објект евидентиран на КП бр.2779 заведен во ИЛ бр. 25825 за КО Велес и тоа:

1. објект 1, намена –училишта и научни институции, површина 894м², место Титоградска, влез 1, кат 1;
2. објект 1, намена –помошни простории, површина 76м², место Титоградска, влез 1, кат П;
3. објект 1, намена –училишта и научни институции, површина 825м², место Титоградска, влез 1, кат 1 ПР;

4. објект 2, намена –В1-7 други објекти за образование и наука, површина 235м², место Петре Прличко бр. 40, влез 1, кат К1;

5. објект 2, намена –В1-7 други објекти за образование и наука, површина 217м², место Петре Прличко бр. 40, влез 1, кат ПР;

6. објект 2, намена –В1-7 други објекти за образование и наука, површина 235м², место Петре Прличко бр. 40, влез 1, кат К1;

Дел од просториите, евидентирани во точка 3, од член 1 на оваа Одлука од вкупната евидентирана површина од 825м², само 120м², се даваат на времено користење без надоместок на Работнички универзитет „Благој Страчковски“ од Велес, за вршење на негова дејност.

Член 2

Просториите со површина од 120м² се определуваат како една училница за одржување на наставната програма и три простории како канцелариски површини за стручните служби и вршењето на нивните работи.

Член 3

Корисникот на просторот кој што е определен погоре, овој простор ќе го користи за одредено време, до решавање на статусот на постојниот објект во кој ја вршеше својата дејност.

Уредувањето на просториите и обезбедувањето на условите за работа на Работнички универзитет, ќе го изврши инвеститорот на градбата на парцелата соседна на објектот кај Работнички универзитет.

Член 4

Како помош од Општина Велес за нормалното функционирање на оваа установа и нејзината дејност, е временото отстапување на просториите без надоместок и уредувањето и одржување на дворната површина.

Член 5

Установата која ќе ги користи овие простории, се задолжува со плаќање на тековните трошоци за струја и вода, одржување и др.

Член 6

Одлуката за утврдување намена на објект сопственост на Општина Велес и давање на користење на дел од недвижен имот („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 04/21), останува во сила, се до некоја измена или дополнување на истата.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/5
08.07.2022год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 189

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК**за објавување Одлука за доделување
еднократна парична помош за новороденче**

Се објавува Одлуката за доделување еднократна парична помош за новороденче, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/6
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 13/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21) и член 151 од Деловникот на Советот на Општина Велес („Службен гласник на

Општина Велес“ бр.12/07, 03/09, 18/10 и 01/21) а согласно Иницијативата за доделување еднократна парична помош за новороденче поднесена од членови на СОВ со бр.25-3184/1 од 05.07.2022 година и даденото позитивно мислење од Градоначалникот со бр. 08-3184/2, а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 07.07.2022 година, донесе

ОДЛУКА**за доделување еднократна парична помош
за новороденче****Член 1**

Со оваа Одлука, Општина Велес ќе доделува еднократна парична помош за секое новороденче во висина од 3.000 денари, започнувајќи од 01.01.2023 година.

Средствата за оваа намена ќе бидат планирани при изработката на Буџетот на Општина Велес за наредната година, во посебна програма со посебна ставка со назнака „средства за исплата на еднократна парична помош за новороденче“.

Член 2

За доделувањето на оваа парична помош ќе биде изработен Правилник со кој детално ќе се утврдат критериумите, условите и потребната документација која треба да биде доставена од страна на барателот.

Член 3

Правилникот од член 2 на оваа Одлука, го донесува Советот на Општина Велес, а исплатата по поединечно барање ќе ја врши Одделението за финансиски прашања, по изготвено решение од страна Градоначалникот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/6
08.07.2022год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 190

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за доделување
еднократна парична помош за прваче во
Општина Велес

Се објавува Одлуката за доделување еднократна парична помош за прваче во Општина Велес, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/7
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 13/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21) и член 151 од Деловникот на Советот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/07, 03/09, 18/10 и 01/21) а согласно Иницијативата за доделување еднократна парична помош за прваче поднесена од членови на СОВ со бр.25-3195/1 од 05.07.2022 година и даденото позитивно мислење од Градоначалникот со бр. 08-3195/2, а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 07.07.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за доделување еднократна парична помош
за прваче во Општина Велес

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Велес ќе доделува еднократна парична помош за секое прваче во висина од 3.000 денари, започнувајќи од учебната 2022/2023 година.

Средствата за оваа намена ќе бидат предвидени во Буџетот на Општина Велес за 2022 година и ќе се планираат во Буџетот на Општина Велес за секоја наредна година.

Член 2

Средствата за оваа намена ќе бидат планирани во посебна програма со посебна ставка со назнака „средства за исплата на еднократна парична помош за прваче“.

Право на користење на оваа парична помош ќе имаат сите запишани првачиња, кое право ќе го остварат по доставено барање од родителот на првачето.

Барањето за еднократна парична помош ќе се одобри по дадената евиденција што ќе ја води училиштето за запишани првачиња.

Исплатата по поединечно барање ќе ја врши Одделението за финансиски прашања, по изготвено решение од страна Градоначалникот.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/7
08.07.2022год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 191

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за утврдување на
потреба за донесување
на урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфати вклопување на
бесправните објекти изградени во
КО Башино село

Се објавува Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Башино

село, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/8
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), член 2 став 2 од Правилникот за стандарди и вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), и член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/09 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправните објекти изградени во КО Башино село

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Велес утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправните објекти изградени на катастарска парцела во опфат на КО Башино село, со намена А1-домување во семејни куќи во идна урбанистичко планска документација и тоа:

1. КП бр. 1578 за КО Башино село

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/8
08.07.2022 год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 192

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

З А К Л У Ч О К

за објавување Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект изграден на КП бр. 10724/2 за КО Велес

Се објавува Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект изграден на КП бр. 10724/2 за КО Велес, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/9
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), член 2 став 2 од Правилникот за стандарди и вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), и член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект изграден на КП бр. 10724/2 за КО Велес

1. КП бр. 10724/2 за КО Велес

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/9
08.07.2022год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 193

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден на КП бр. 12586/2 за КО Велес

Се објавува Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден на КП бр. 12586/2 за КО Велес, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/10
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ" бр. 5/02), член 2 став 2 од Правилникот за стандарди и вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл.весник

на РМ бр.56/11,162/12,95/13,109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), и член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден на КП бр. 12586/2 за КО Велес

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Велес утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден на катастарска парцела во опфат на КО Велес со намена А1-домување во станбени куќи, во идна урбанистичко планска документација и тоа:

1. КП бр. 12586/2 за КО Велес

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/10
08.07.2022год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 194

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Одлука за утврдување на
потреба за донесување
на урбанистичко планска документација со
која ќе се изврши проширување на
планскиот опфат и вклопување на
бесправен објект изграден на КП бр. 12521,
КП бр. 12518, КП бр. 12520
и КП бр. 12517 за КО Велес

Се објавува Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект изграден на КП бр. 12521, КП бр. 12518, КП бр. 12520 и КП бр. 12517 за КО Велес, што Советот на Општина Велес ја донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/11
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), член 2 став 2 од Правилникот за стандарди и вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Сл.весник на РМ бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), и член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на потреба за донесување на
урбанистичко планска документација со која
ќе се изврши проширување на планскиот
опфат и вклопување на бесправен објект
изграден на КП бр. 12521, КП бр. 12518, КП
бр. 12520 и КП бр. 12517 за КО Велес

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Велес утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект изграден на катастарски парцели во опфат на КО Велес со намена А4-викенди куќи, во една урбанистичко планска документација и тоа:

1.КП бр. 12521 за КО Велес, КП бр. 12518 за КО Велес, КП бр. 12520 за КО Велес и КП бр. 12517 за КО Велес

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/11
08.07.2022год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 195

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување Решение за изменување на
Решението за распределба на финансиски
средства за поддршка на
квалитетен спорт во Општина Велес
за 2022 година

Се објавува Решението за изменување на Решението за распределба на финансиски средства за поддршка на квалитетен спорт во Општина Велес за 2022 година, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/13
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на РМ“, бр. 5/02), член 22-а став 1 алинеја 5 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 3/09, 18/10, 15/14, 15/18, 6/19, 08/21), а согласно Програмата за активностите на Општина Велес во областа на спортот во 2022 година („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 19/21, 6/22),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ден 07.07.2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за изменување на Решението за распределба на финансиски средства за поддршка на квалитетен спорт во Општина Велес за 2022 година

1. Со ова решение се врши изменување на Решението за распределба на финансиски средства за поддршка на квалитетен спорт во Општина Велес за 2022 година („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 10/22), каде во табеларниот приказ во делот -Поддршка на квалитетен спорт – надоместок за користење на спортски објекти, во точка 12, зборовите „ГРК“ се бришат и се заменуваат со зборовите „МРК“.

Додека, во табеларниот приказ во делот -Поддршка на младински екипи – надоместок за користење на спортски објекти, во точка 20, зборовите „ГРК“ се бришат и се заменуваат со зборовите „МРК“.

2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/13

08.07.2022 год.

Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 196

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на

Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес

Се објавува Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/14

11.07.2022 година

Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 13/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а во согласност со член член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20)

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 07.07.2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на Годишниот план за 2023 година на Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес со бр. 04-193/1 од 21.06.2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/14
08.07.2022год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 197

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес

Се објавува Решението за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/15
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06,13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 07.07.2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на Измена на Годишниот план за вработување за 2022 година на со бр.0102-256/1 од 27.06.2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/15
08.07.2022год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 198

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес

Се објавува Решението за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/16
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20), член 84 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ“ бр. 161/19 и 229/20) и член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 13/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 07.07.2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес

1. Со ова Решение се дава согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес со бр. 0102-159/1 од 16.05.2022 година.

2. Ова Решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/16
08.07.2022 год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 199

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

за објавување Заклучок за НЕ усвојување Извештај за работа на ЈКП „Дервен“ Велес за период од 01-03 месец 2022 година

Се објавува Заклучокот за НЕ усвојување Извештај за работа на ЈКП „Дервен“ Велес за период од 01-03 месец 2022 година, што Советот

на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/12
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 11, став 1, точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/96...35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), член 36, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 07.07.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за НЕ усвојување Извештај за работа на ЈКП „Дервен“ Велес за период од 01-03 месец 2022 година

1. Советот на Општина Велес НЕ го усвои Извештајот за работа на ЈКП „Дервен“ Велес за 01-03 месец 2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/12
08.07.2022 год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 200

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

**за објавување Заклучок за не донесување
Решение за разрешување и именување
членна Управниот одбор на ЈП „Парк - Спорт
и Паркинзи“ Велес**

Се објавува Заклучокот за не донесување Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП „Парк - Спорт и Паркинзи“ Велес, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/17
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 51, а во согласност со член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 07.07.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за не донесување Решение за разрешување
и именување член на Управниот одбор на
ЈП „Парк - Спорт и Паркинзи“ Велес**

1. Советот на Општина Велес НЕ го донесе Решението за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП „Парк - Спорт и Паркинзи“ Велес, кое беше разгледувано на 18. седница на Советот на Општина Велес, одржана на ден 07.07.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/17
08.07.2022 год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Број 201

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 27 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18,06/19 и 08/21),

Градоначалникот на Општина Велес донесува

ЗАКЛУЧОК

**за објавување Заклучок за не донесување
Решение за разрешување и именување на
претставници на Општина Велес
за членови на Училишниот одбор на
ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес**

Се објавува Заклучокот за не донесување Решение за разрешување и именување на претставници на Општина Велес за членови на Училишниот одбор на ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес, што Советот на Општина Велес го донесе на седницата одржана на 07.07.2022 година.

Број 08-3263/18
11.07.2022 година
Велес

Градоначалник
на Општина Велес
Марко Колев с.р.

Врз основа на член 51, а во согласност со член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 06/19 и 08/21),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 07.07.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за не донесување Решение за разрешување
и именување на претставници на Општина
Велес за членови на
Училишниот одбор на ОСУ „Јовче
Тесличков“- Велес

1. Советот на Општина Велес НЕ го донесе Решението за разрешување и именување на претставници на Општина Велес за членови на Училишниот одбор на ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес, кое беше разгледувано на 18. седница на Советот на Општина Велес, одржана на ден 07.07.2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“.

Број 25-3248/18
08.07.2022 год.
Велес

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

ОПШТИНА ВЕЛЕС

Број 202

Република Северна Македонија
Општина Велес
УП бр.1309-85
06.07.2022 година
Велес

Врз основа на член 84, став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен Весник на Република Македонија” бр. 124/15), Општина Велес врши

ЈАВНА ОБЈАВА

за достава на Одобрение за градење УП бр.
1309-85

Општина Велес и соопштува на Лидија Мимова, како непосреден сосед на КП бр.1176 КО Отовица, дека има издадено Одобрение за градење на станбена куќа УП бр. 1309-85 од 07.06.2022 година кое не е во состојба да го достави затоа што живеалиштето на странката не е познато, и тоа:

1. Одобрение за градење на станбена куќа УП бр. 1309-85 од 07.06.2022 година за изградба на станбена куќа на КП бр. 1176 КО Отовица, Општина Велес, на инвеститорот Борко Дејанов од Велес.

Против Одобрението за градење може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на доставувањето.

Согласно член 84, став 6 од Законот за општата управна постапка овој начин на доставување се смета за уредна достава.



ОПШТИНА ВЕЛЕС
MUNICIPALITY OF VELES

Република Северна Македонија
Општина Велес
УП бр.1309-85
06.07.2022 година
Велес

Врз основа на член 84, став 1 од Законот за општата управна постапка ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 124/15), Општина Велес врши

ЈАВНА ОБЈАВА

за достава на Одобрение за градење УП бр. 1309-85

Општина Велес и соопштува на Лидија Мимова, како непосреден сосед на КП бр.1176 КО Отовица, дека има издадено Одобрение за градење на станбена куќа УП бр. 1309-85 од 07.06.2022 година кое не е во состојба да го достави затоа што живеалиштето на странката не е познато, и тоа:

1. Одобрение за градење на станбена куќа УП бр. 1309-85 од 07.06.2022 година за изградба на станбена куќа на КП бр. 1176 КО Отовица, Општина Велес, на инвеститорот Борко Дејанов од Велес.

Против Одобрението за градење може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на доставувањето.

Согласно член 84, став 6 од Законот за општата управна постапка овој начин на доставување се смета за уредна достава.



ОПШТИНА ВЕЛЕС

Општина Велес / Municipality of Veles
Panko Brasnar № 1
1400 Veles, Macedonia
Tel/fax: ++389 43 232 966
e-mail: opve@veles.gov.mk
www.veles.gov.mk

Бр. на акт		Страница
184	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022 година</p> <p>О Д Л У К А за проширување на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022 година</p>	810
185	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022 година</p> <p>О Д Л У К А за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022 година</p>	812
186	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за Техничка исправка за КП 1290, КО Башино Село, Општина Велес, со намена В4 - месна заедница и КП 1263 КО Башино Село Општина Велес со намена А1- семејно домување во станбени куќи, според Општ акт за село Башино Село, донесен со Одлука бр. 0701-4172/6 од 28.09.2007 год. со тех. број 06-06/2022 од Јуни 2022 година</p> <p>О Д Л У К А за Техничка исправка за КП 1290, КО Башино Село, Општина Велес, со намена В4 - месна заедница и КП 1263 КО Башино Село Општина Велес со намена А1- семејно домување во станбени куќи, според Општ акт за село Башино Село, донесен со Одлука бр. 0701-4172/6 од 28.09.2007 год со тех. број 06-06/2022 од Јуни 2022 година</p>	
187	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за прифаќање донација на проектна документација од ДПТУ „НЕКСУС КОМПАНИ“ ДООЕЛ Велес</p> <p>О Д Л У К А за прифаќање донација на проектна документација од ДПТУ „НЕКСУС КОМПАНИ“ ДООЕЛ Велес</p>	815
188	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за давање на времено користење на простроии од објект сопственост на Општина Велес</p> <p>О Д Л У К А за давање на времено користење на простроии од објект сопственост на Општина Велес</p>	816
189	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за доделување еднократна парична помош за новороденче</p> <p>ОДЛУКА за доделување еднократна парична помош за новороденче</p>	817
190	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за доделување еднократна парична помош за прваче во Општина Велес</p> <p>ОДЛУКА за доделување еднократна парична помош за прваче во Општина Велес</p>	818

Бр. на акт

Страница

191	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфати вклопување на бесправните објекти изградени во КО Башино село</p> <p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфати вклопување на бесправните објекти изградени во КО Башино село</p>	818
192	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден на КП бр. 10724/2 за КО Велес</p> <p>О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден на КП бр. 10724/2 за КО Велес</p>	819
193	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден на КП бр. 12586/2 за КО Велес</p> <p>О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект изграден на КП бр. 12586/2 за КО Велес</p>	820
194	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект изграден на КП бр. 12521, КП бр. 12518, КП бр. 12520 и КП бр. 12517 за КО Велес</p> <p>О Д Л У К А за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправен објект изграден на КП бр. 12521, КП бр. 12518, КП бр. 12520 и КП бр. 12517 за КО Велес</p>	821
195	<p>З А К Л У Ч О К за објавување Решение за изменување на Решението за распределба на финансиски средства заподдршка на квалитетен спорт во Општина Велес за 2022 година</p> <p>З А К Л У Ч О К за објавување Решение за изменување на Решението за распределба на финансиски средства заподдршка на квалитетен спорт во Општина Велес за 2022 година</p>	821

Бр. на акт		Страница
196	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес</p> <p>РЕШЕНИЕ за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес</p>	822
197	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Решение за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес</p> <p>РЕШЕНИЕ за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување за 2022 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес</p>	823
198	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес</p> <p>РЕШЕНИЕ за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ООУ „Блаже Конески“ Велес</p>	823
199	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за НЕ усвојување Извештај за работа на ЈКП „Дервен“ Велес за период од 01-03 месец 2022 година</p> <p>ЗАКЛУЧОК за НЕ усвојување Извештај за работа на ЈКП „Дервен“ Велес за период од 01-03 месец 2022 година</p>	824
200	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за не донесување Решение за разрешување и именување членна Управниот одбор на ЈП „Парк - Спорт и Паркинзи“ Велес</p> <p>ЗАКЛУЧОК за не донесување Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП „Парк - Спорт и Паркинзи“ Велес</p>	825
201	<p>ЗАКЛУЧОК за објавување Заклучок за не донесување Решение за разрешување и именување на претставници на Општина Велес за членови на Училишниот одбор на ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес</p> <p>ЗАКЛУЧОК за не донесување Решение за разрешување и именување на претставници на Општина Велес за членови на Училишниот одбор на ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес</p>	825
202	<p>ЈАВНА ОБЈАВА за достава на Одобрение за градење УП бр. 1309-85</p>	826

Издавач Општина Велес, телефон 232-406, 232-966,

Буџет на Општина Велес

Сметка: 100000000063095 Народна банка на РМ

Сметка на буџетски корисник: 711014100963010

Приходна шифра и програма 725939 - 00